

ПОДРУЖНИЦА:

Штета број:

Број на полиса:

Важност од:

**ПРИЈАВА НА ШТЕТА ОД ПРОВАЛНА
КРАЖБА И РАЗБОЈНИШТВО**

I. ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ :

1.Осигуреник:, ЕМБГ/ЕДБ:

Место и адреса на живеење / Седиште :, ЕМБС:

Е-маил: Тел.број:

II. ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТНИОТ НАСТАН :

Штетниот настан се случи на ден: (во колку часот) : на место:

Кој прв ја открил кражбата ден..... во часот.

Кога е пријавена кражбата или разбојништвото во полиција?

Дали полицијата изврши увид? ☐ не ☐ да, на ден..... од полициска станица :.....

Во која просторија е провалено (стан, поткровје, подрум, продавница, излог, магацин и слично)?

На кој начин сторителот влегол во осигурениот простор?

Дали има видливи траги од провалната кражба? ☐ не ☐ да, оштетено е

Доколку е провалено во обезбеден простор (благајна и слично) кој се наоѓа во осигурениот простор , како е сторено тоа и какви се трагите од насилство?

Дали пред кражбата биле заклучени вратите и затворени прозорците на осигурениот простор (стан, поткровје, подруми, продавници, излози и слично ?) ☐ да ☐ не

Дали обезбедената просторија за складирање била заклучена ? ☐ да ☐ не , клучевите се кај

Дали во моментот на кражбата просториите биле населени ? ☐ да ☐ не, ненаселени се од

Колкава е вредноста на преостанатите ствари кој не се украдени при кражбата?

Дали осигуреникот е сопственик на оштетените ствари? ☐ да ☐ не, сопственик е:

Дали украдената или оштетена ствар е осигурена со друга полиса?

☐ не ☐ да, со полиса број: , во Осигурителна компанија:

Дали имате право на поврат на ДДВ ? ☐ не ☐ да

Забелешка: Во случај на провална кражба или разбојништво одземените предмети се внесуваат во табелата во прилог
Список на работи одземен со провална кражба или разбојништво

Ознака или опис на одделни работи (модел, тип)	Количина	Набавна вредност денари	Година на набавка	Моментна вредност во денари

Забелешки:

1. Цената на предметот одземен при кражба или грабеж е сегашната/моментална вредност на таков или сличен предмет.
2. Вистинската вредност на одземениот предмет во случај на кражба или разбојништво ја пресметува друштвото а осигуреникот може да се изјасни.
3. Процентот на амортизација го одредува друштвото и зависи од староста на стварите и нивното одржување.
4. Доколку при кражба или разбојништво биле земени повеќе предмети отколку што можат да се внесат во горната листа, се приложува дополнителен список.

IV. ИСПЛАТА НА НАДОМЕСТ ОД ОСИГУРУВАЊЕ :

16.Одобрениот износ на штета во согласност со важечките услови за осигурување да се исплати на следната трансакциска сметка:

Број : Банка

Сопственост на

ИЗЈАВА:

*Јас долупотпишаниот изјавувам дека сите податоци дадени во оваа пријава се точни и вистинити. Намерно лажно прикривање/прикажување на информации претставува кривично дело согласно позитивните законски норми и може да има за последица губење на правата од осигурување.

*Со потпишувањето на овој образец се согласувам со можноста Триглав Осигурување АД, Скопје да ги доставува сите документи и образци во електронска форма на е-маилот на оштетениот наведен во точка I од пријавата.

☐ да

☐ не

*Во согласност со Законот за заштита на лични податоци изјавувам дека сум согласен наведените лични податоци, да бидат употребени, обработени, регистрирани и зачувани од страна на осигурувачот Триглав Осигурување АД, Скопје, со цел да се изврши верификација и проверка во остварувањето на неговото право од осигурување, како и во други случаи утврдени со закон.

*Информациите за заштита на личните податоци се објавени во Политиката за приватност на веб-страницата www.triglav.mk.

Во На ден

ОШТЕТЕН